


INM NOVOMAK

MERIVOBOX фиоки

Ајде да креираме

 **blum**®



Лансирањето на нов систем за фиоки е тешка работа и бара обемно истражување и развој. Сепак, тоа не е сè. Моравме да ги преиспитаеме сите наши процеси, да направиме проширување на погоните, да направиме простор за новите и специјално развиени производствени капацитети. Моравме да ги произведеме вистинските алатки и да координираме сè до последниот детаљ, вклучувајќи го и застареното пакување и логистиката. Ова бара огромен напор од клиентите и партнерите. Тоа значи промена на производствените процеси, нивно адаптирање, па дури и обука на вработените.

Свесни сме за сето ова, но сме убедени дека MERIVOBX е вреден за целиот труд. Нашиот најнов систем на фиоки обезбедува уникатна комбинација за дизајн на тенка страна на фиоката, високо ниво на стабилност и лесно склопување. Овозможува да креирате широк опсег на фиоки со само неколку компоненти, а сите се со истиот лесен процес на склопување. Обликот L на профилот на кабинетот е поврзан со максималната функционалност, што ја прави платформата за фиоката толку иновативна. Склопувањето е секогаш исто, прилагодување е едноставно, а MERIVOBX може да се пофали со наградуван дизајн.

MERIVOBX.

Никогаш не било толку лесно!



СОДРЖИНА

- 04 Иновациски двигатели
- 06 Разновидна платформа
- 08 Уникатен дизајн
- 10 Убедлива функционалност
- 12 Добро осмислена монтажа
- 14 Лесен начин за разновидност
- 16 Концепт на боја
- 18 MERIVOBOX во кујна
- 20 MERIVOBOX низ домот
- 28 Решенија за елементот
- 30 AMBIA-LINE
- 32 Технологија за движење
- 34 Услуги
- 36 Уреди за склопување
- 38 Движечки идеи

Иновациски двигатели

MERIVOBX обединува четири иновации: платформа за поедноставно производство, минималистички дизајн за уникатен изглед, нов профил на елементот за подобрена функционалност и лесна имплементација на добро осмислениот концепт на монтажа.

Платформа

Само неколку компоненти се доволни за да го креирате сопствениот широк асортиман. Во исто време можете да го направите производството на мебелот уште поефикасно. Разновидно, но, сепак, едноставно.

Функционалност

MERIVOBX ќе биде инспирација за вашите клиенти за целиот животен век на мебелот. Новоразвиениот концепт на профилот на елементот обезбедува исклучително непречена акција и висока носивост заедно со лесно лизгање и зголемена стабилност.

Дизајн

MERIVOBX може да се пофали со прави линии и впечатлив дизајн. Создадете го вашиот разновиден и непогрешлив асортиман на мебел. Модерниот минимализам се среќава со препознатлив дизајн.

Монтажа

Добро осмислен концепт. Без разлика за кој модел ќе се одлучите, монтажата ќе биде секогаш едноставна, а прилагодувањето секогаш исто. Исклучително е лесно да се постигнат одлични резултати на прецизност.




Детални информации за наградите можете да најдете на: www.blum.com/award



Погледнете го видеото на MERIVOBX
www.blum.com/mvx-image



reddot winner 2021



Една страна од фиока - безброј можности

Страниците на фиоката ја формираат рамката на фиоката. Интегрираниот интерфејс на платформата го олеснува додавањето на различни компоненти. MERIVOBOX модуларен со релинг со BOX-COVER или затворена метална страна со BOXCAP. Затоа е исклучително лесно да се креира разноликост за вашите клиенти.


Еден фронт за сите

Истата позиција за дупките и предниот спојник за фронт го има на целиот асортиман на MERIVOBOX. Еден фронт може да се најде во сите опции за фиоки со висок преден дел. Ова е добар аргумент за побрзо склопување на фиоката.

Производ на **blum**

Поедноставување на процесот со разновидна платформа

Комплетно новиот систем за фиоки MERIVOBOX овозможува едноставност во производството и голема разновидност за полесно исполнување на барањата и потребите на вашите клиенти.



Профил на елементот како основа на платформата

Можете да ја користите истата позиција за фиксирање (висина и длабочина) за сите апликации – без разлика дали е тоа со BLUMOTION, SERVO-DRIVE ИЛИ TIP-ON BLUMOTION, со странични лизгачи или за внатрешни фиоки. Едноставно направете дупка на елементот секојпат на ист начин и потоа одлучете кое решение сакате да го инсталирате.

Тивки отворања

Тивките отворања се клучна карактеристика на добро осмиследниот дизајн за практично и непречено извлекување на фиоката.

Видливи метални делови

Металните компоненти и конзистентната шема на бои обезбедуваат изглед со врвен квалитет без најлонски компоненти, дури и за верзија со релинг.

Карактеристичен дизајн на страната на фиоката

Тенката страна на фиоката има карактеристична дизајнерска линија која создава возбудливи рефлексии на светлината.

Можност за брендирање

Ова можете да го направите со едноставно поставување во една иста позиција на додатокот. Доколку не сакате брендирање, тогаш страните на фиоката имаат елегантен изглед и без елемент за брендирање.

Покривно капаче со натпис

Јасната линија на внатрешноста е заокружена со покривно капаче со логото на Blum. Исто така, AMBIA-LINE, организацијата за фиоки може совршено да се комбинира дури и со монтирано покривно капаче.

Прави линии во внатрешноста

Фиоката во внатрешноста е со рамни линии и ви овозможува да искористите простор за складирање до самиот раб. Комбинирајте со AMBIA-LINE за да создадете прекрасни ентериери и да го максимизирате достапното складирање.

Одлучете се за уникатен дизајн

Осигурувач на извлекување

Вградениот осигурувач за извлекување на фиоката гарантира дека лизгачот и фиоката се безбедно поврзани. Случајното отстранување е невозможно.

Висока стабилност на предниот дел

Предниот додаток е исклучително стабилен и за фиоки и за извлекување со високи фронтови. Не е потребен дополнителен стабилизатор дури и кога се имплементираат високи фронтови на елементот.


Вертикална стабилност и целосна носивост

Благодарение на уникатната L-форма на лизгачот, MERIVOX системот за фиоки е исклучително стабилен и има поголема динамичка носивост од 40 до 70 килограми.

Стабилна позиција на фронтот

Без разлика дали е празна или целосно натоварена, позицијата на фронтот е стабилна. Откако ќе се прилагоди, просторот меѓу страните на фиоката ќе остане усогласен за да се создаде хармоничен изглед.

Производ на **blum**



Синхронизирано лесно лизгање

Благодарение на целосната синхронизација извлекувањата се прават со неверојатна леснотија. Новиот Vox систем се карактеристира со лесно отворање и затворање што ќе ги убеди купувачите на кујната.


Синхронизирано лесно лизгање

Благодарение на целосната синхронизација извлекувањата се прават со неверојатна леснотија. Новиот Vox систем се карактеристира со лесно отворање и затворање што ќе ги убеди купувачите на кујната.

Искористете ги придобивките од убедливата функционалност



Користете ја нашата апликација EASY ASSEMBLY за да ги најдете одговорите на кое било прашање што го имате во врска со монтажа и прилагодувањето. www.blum.com/eaapp




Адаптација

Со само неколку чекори можете да направите адаптирање на конекторската плочка без разлика која е висината на страната на фиоката што ја користите.



Брза, сигурна монтажа и отстранување на фронтите

Благодарение на положбата лесно можете да го вметнете фронтот, дури и кога веќе е поставен системот за извлекување. Широките фронтви може да бидат отстранети лесно и од само едно лице.




Подобрете ја ефикасноста со добро осмислена монтажа

Секоја опција MERIVOBX може да се имплементира брзо и лесно благодарение на конзистентниот концепт на платформата. Системот за фиоки има едноставни, јасно означени и лесно достапни тродимензионални опции за прилагодување на страните и висината, кои се исти за секоја страница од фиоката.

Фиока М

Фиоките со висина М на страните се вистински уред-фиока, но и основа за сите системи за извлекување со висок фронт.



Изборот на оков е олеснет со онлајн продукт конфигуракторот.
www.blum.com/configurator

Лесен начин да се понуди разновидност

MERIVOX се заснова на концепциска платформа за да може да се креира широк спектар на фиоки со само неколку компоненти и со лесен процес на монтажа. Ова ги поедноставува производствените процеси и ја зголемува ефикасноста.

Производ на **blum**



MERIVOBOX со релинг

Направете чист дизајн со употреба на метални компоненти.



MERIVOBOX со BOXCOVER

Создадете уникатни фиоки со дизајнерски елементи.



MERIVOBOX со BOXCAP

Едноставно прицврстете го BOXCAP и ќе имате метална фиока со затворени страни.

MERIVOBOX во
индиум сива мат

**Изборот е ваш:
Нашиот координиран
концепт на боја**



MERIVOBOX со BOXCAP во орион сива мат.



MERIVOBOX со BOXCOVER во свилена бела мат.

MERIVOBOX со BOXCOVER

Стаклените елементи на дизајнот ја доловуваат светлината и креираат елегантен впечаток.

MERIVOBOX во кујната

Импресивната употреба која ги поседува, го прават MERIVOBOX идеален за кујна. Новиот систем за фиоки гарантира јасна видливост и ергономски пристап до сите предмети кои ќе бидат складирани. Одберете го вистинскиот модел, кој одговара на вашите преференции. MERIVOBOX е доверлив партнер и не е само за готвење. За целиот животен век на мебелот.

Производ на **blum**



MERIVOBX со релинг

Опцијата за извлекување со висок фронт со релинг е вистински магнет за очи и решение со врвен квалитет, солуција за почетно ниво.



MERIVOBX со BOXCAP

Експертите постојано се одлучуваат за метал. Го акцентира јасниот дизајн.

MERIVOBOX ВО ДОМОТ

Системот за фиоки што ја докажува својата предност во кујната, идеално е прилагоден за другите простории од домот. Врвниот квалитет на изгледот на MERIVOBOX беспрекорно се вклопува во секој дом.



Во работната соба

Опремене ја вашата домашна канцеларија со MERIVOBOX и направете го клучниот момент за работата од дома. Пенкалата, тефтерите и папките се таму каде што треба да бидат и во секој момент се при рака.

Производ на **blum**



Во дневна соба

Внесете разновидност кај фиоките: Комбинирајте го MERIVOBX со BOXCOVER за да го истакнете вашиот личен стил во дневната соба. Користете дизајнерски елементи за да создадете смели контрасти и неверојатна хармонија.



Во бања

Производ на **blum**



SPACE STEP
 Фиока со висина N




SPACE TOWER
 MERIBOBOX со
 релинг со внатрешно
 извлекување.

Без оглед на апликацијата, MERIBOBOX изгледа исто толку добро и во бањата. Без разлика дали е тоа во форма на SPACE TOWER, SPACE STEP или во елемент, максимизирајте го постоечкиот простор и олеснете го секојдневниот живот. Зачудувачкиот дизајн ви овозможува да ги исполните барањата на клиентите без разлика за која верзија ќе одлучат.

Во спалната

MERIVOBOX е практичен за секојдневна употреба. Покрај тоа има своја намена и за домашна библиотека, а може да се искористи и за чување на шминките.



Производ на **blum**





Во гардероберот

Најдете го вистинското место за секое парче облека и секогаш одржувајте го редот. Без разлика дали се подготвувате за викенд патување или за следниот одмор, вашиот куфер ќе биде спакуван за многу кратко време.

Производ на **blum**





MERIMOVBOX
импресионара дури и
кога е тешко натоварен:
софистицираните решенија
како што е SPACE TOWER,
кој создава вреден простор
за складирање. Може да се
најде во различни висини
и ширини и обезбедува
целосен пристап.



Регистрирајте се на Blum E-SERVICES и
добијте пристап до конфигураорот на
елементот:
www.blum.com/cabinetconfig

Производ на **blum**

Решенија за елемент

Мебелот и опремата треба да ги издржат ригорозните потреби за секојдневното користење. Blum со години ги истражува потребите на корисниците. Благодарение на истражувањето кое го направивме постојано доаѓаме до нови идеи за да можеме да ги направиме модерните средини за живеење уште пофункционални.



SPACE TWIN

Профилите на елементот овозможуваат малите празнини да се претворат во вреден простор за складирање.



SPACE STEP

Паметното решение за цоклата создава дополнителен простор за складирање и им овозможува на корисниците лесен пристап до повисоки нивоа на складирање.

AMBIA-LINE – најдобрата организација

Еlegantните рамки на системот за внатрешна поделба AMBIA-LINE совршено го надолнуваат MERIVOBOX.



Организатор за прибор за јадење

Сè да биде таму каде што треба, од вилушки до дрвени лажици. AMBIA-LINE дава јасна видливост на сите елементи кои се во фиоката.



Рамка за фиока

Без разлика дали се работи за четки или за други додатоци за шминкање, сè е секогаш уредно и при рака благодарение на внатрешниот систем за поделба.



Рамка за фиока со висок фронт

Доколку сакате работите да ги одржувате уредни тогаш AMBIA-LINE е вистинското решение за организирање на целата гардероба без разлика на техниката на диглење алишта која ја користите.

Производ на **blum**



Сè е убаво и уредно

Страничните прегради може да се постават флексибилно за да можете да го прилагодите MERIVOBOX за да одговара на предметите за складирање.



100.000 циклуси на отворање и затворање

Blum фиоките се дизајнирани за да ве импресионираат секојдневно со нивната функционалност и издржливост. Тие поминаа низ дури 100.000 циклуси на отворање и затворање. Како резултат на тоа, нашите извлекувања се задоволство да се користат за целиот животен век на мебелот.



Регистрирајте се на Blum E-SERVICES и добијте пристап до конфигураорот на елементот: www.blum.com/cabinetconfig

Технологии на движење за MERIVOVOX



BLUMOTION

by Blum

Механичко меко затворање

Меко и лесно затворање за целиот ваш мебел, без разлика кои е тешко извлекувањето на фиоката или сидниот елемент на фронтот.



SERVO-DRIVE

by Blum

Електрично отворање и меко затворање

Сидните елементи се отвораат со еден допир. Мекото и лесно затворање е благодарение на интегрираниот механизам BLUMOTION.



TIP-ON BLUMOTION

by Blum

Механичко отворање

Фиоките се отвораат со еден допир овозможувајќи им на корисниците лесен пристап до отворот на предните рабови. Тие се затвораат со нежно пристискање благодарение на интегрираниот BLUMOTION.

Маркетинг

Во делот за маркетинг ќе најдете професионални фотографии, видеа, брошури и презентации од MERIVOBX. Добијте нова инспирација и искористет го нашиот материјал за да ги убедите вашите клиенти во разговорите за продажба.

Концепт, планирање, цитати

Планирајте, конфигурирајте и зачувајте ги вашите MERIVOBX проекти онлајн со леснотија – со нашиот бесплатен конфигурактор на производи и елементи. Ова ви овозможува да добиете проведени и целосни понуди за вашите клиенти.

Дизајн

Конфигураторот на елементот ви помага да дизајнирате елементи и да ги прикажувате во 3D. Можете да ги најдете соодветните опции на MERIVOBX користејќи го интегрираниот конфигурактор на производи. Нашата услуга CAD/CAM ви обезбедува податоци во најчестите формати за вашиот софтвер за дизајн.

Нарачување

Едноставно префрлете го вашиот избор на делови од елементи и конфигуракторот на производи директно во онлајн продавницата. За да ги забрзате вашите конфигурации на MERIVOBX можете лесно да управувате со вашите различни проекти и шаблони под „My projects“ и „My library“.

Поддршка на секој чекор

Ние во Blum ќе ви дадеме поддршка во текот на целиот синџир на процеси – од маркетинг, планирање и изборна производи до услуга после продажбата. Искористете ги предностите на нашите кориснички услуги за вашите проекти со MERIVOBX.

Производство

Користете ги нашите конфигурактори и соодветни уреди за монтажа за да го забрзате вашиот производствен процес. Едноставно користет ги датотеките BXF files и EASY-STICK за да направите трансфер на резултатите од планирањето на MINIPRESS.

Монтажа

Прецизната инсталација и прилагодувањето се важни за вас. Нашата апликација EASY ASSEMBLY за паметни телефони и таблети ги содржи сите одговори за прашањата кои можеби ги имате во врска со монтажата и прилагодувањето на нашите окови. Содржи инструкции за инсталација и видеа за сите наши производи.

Постпродажни услуги

Со задоволство ви нудиме континуирана поддршка откако ќе го купите MERIVOBX. Во Blum со задоволство ќе одговорот на сите прашања што можеби ги имате за нашите производи и услуги.



Од идеи до резултати, чекор по чекор



BOXFIX E-M



Шаблон за означување за MERIVOBX

Шаблони и монтажа

Испробани и тестирани во секојдневни ситуации, нашите шаблони го олеснуваат монтирањето на MERIVOBX. Тие се совршена комбинација на висока прецизност.

MINIPRESS се топ комбинација со EASYSTICK е вашиот врвен производствен пакет за сите операции на дупчење на елементи и фронтови. Новата генерација на машини ви овозможува да ги извршите сите вертикални и хоризонтални операции на дупчење.

Во комбинација со EASYSTICK, за вас се пресметуваат прецизни позиции за дупчење, а линијарот и единицата за вертикално дупчење автоматски се префрлаат во вистинската позиција. Конфигураторот на Blum елементот го олеснува планирањето на системот за фиоки MERIVOBX.

Пренесете ги вашите податоци за планирање на EASYSTICK со помош на USB стик. EASYSTICK потоа се движи во точните позиции и го прикажува дупчењето чекор по чекор. Секоја опрација на дупчење е прецизна обезбедувајќи дека оковите можат да бидат лесно вметнати.



blum

MINIPRESS top

blum

New to machine

Print

Cancel

File management

Settings

test

work

stop

start

off

off

on

esc

home



Инспирација

Веруваме дека идеите можат да го движат светот. Нудиме иновативни окви, инспиративни концепти на мебел и соодветни услуги за да можеме да ги претвориме вашите идеи во реалност. Водени од вашите потреби, меѓународните трендови и заедничката визија за подобар квалитет на живеење дозволете ни да работиме заедно за да создадеме подвижни идеи.

Производ на **blum**



Квалитет на живеење

Сакаме да уживате во поголема удобност и функционалност кога го користите мебелот.



Палета на производи

Сè од еден извор: Нашата широка палета на производи ви овозможува да бидете во тек со сегашните и идни трендови.



Инспирација

Ги следиме светските трендови и се стремиме да креираме решенија за иднината. Сакаме да ги споделиме нашите сознанија со вас.



Иновации

Остануваме во движење. Љубопитноста и истражувачкиот дух не движат за да развиваме нови производи и услуги за вас.



Услуги

Ги поддржуваме вашите секојдневни акции со проспособени услуги адаптирани на вашите процеси.



Квалитет

Постојано се стремиме да ги подобриме нашите производи и услуги.



Доверба

Ја преземаме одговорноста за партнерствата, нашите вработени, општеството и животната средина.

Јулиус Блум го почна нашето патување во 1952 година со столбови од потковица. Денес снабдуваме клиенти во повеќе од 120 земји со иновативни окови.

INM NOVOMAK

Вашите идеи во акција

Ѓорги Колозов бр. 5
Скопје,
Република Македонија

www.novomak.com
shop.novomak.com

+389 2 2461-664
+389 2 2461-089